

Посебни поволности за членовите на ВЕРНА програмата за лојалност во текот на промоцијата на квалитетните SWISSOAK производи.

Со Вашите веќе стекнати ВЕРНА поени добивате можност да ги купите овие производи со неверојатен попуст до 60%.

Со секои 20 ВЕРНА поени стекнувате можност за купување на еден од промотивните производи по повластена цена.

Количествата на промотивните производи се ограничени. Во секоја бензинска станица на МАКПЕТРОЛ може да добиете информација кои промотивни производи се достапни во моментот. Во случај кога во

текот на промоцијата ќе се исцрпат количините на било кој производ, организаторот го задржува правото да ја продолжи промоцијата со преостанатите производи. Повеќе детали за условите на промоцијата ќе најдете на веб страниците www.makpetrol.com.mk и www.verna.mk, како и на бензинските станици на МАКПЕТРОЛ.

МАКПЕТРОЛ го задржува правото да ја прекине промоцијата доколку дојде до исцрпување на количините, со тоа што истото претходно ќе го објави на наведените веб страници и на бензинските станици на МАКПЕТРОЛ. Промоцијата трае од 15.07.2021 до 30.09.2021

ЛУКСУЗНА ПАТНА КОЛЕКЦИЈА

SWISSOAK е синоним за перфектно осмислени, функционални и висококвалитетни производи. Колекцијата „LUXURY TRAVEL“ посебно се издвојува со својата практична примена и софистициран дизајн. Со „LUXURY TRAVEL“ производите патувањето е посебно доживување, било да патувате службено, на одмор, или на некој краток излет.



УДОБНО СО СТИЛ SWISSOAK

ПОПУСТ ДО
-60%





ПАТНА ТОРБА

CO 20 ВЕРНА ПОЕНИ



-60%

999,00 Ден

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2498,00 ден.

Димензии: 32x34x27 цм

Карактеристики:
внатрешен џеб со патент, рачка/
ремен со подесување, патент со
заштита од дожд.



РАНЕЦ

CO 20 ВЕРНА ПОЕНИ



-60%

999,00 Ден

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2498,00 ден.

Димензии: 45x34x20 цм

Карактеристики:
оддел за лап-топ компјутер,
повеќе внатрешни џепови,
патент со заштита од дожд.



НЕСЕСЕР

CO 20 ВЕРНА ПОЕНИ



-60%

499,00 Ден

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 1248,00 ден.

Димензии: 30x8x15 цм

Карактеристики:
внатрешен преден отворен џеб,
внатрешен заден отворен џеб.



ГОЛЕМА РАЧНА ТОРБА

CO 20 ВЕРНА ПОЕНИ



-60%

1199,00 Ден

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2998,00 ден.

Димензии: 43x30x19 цм

Карактеристики:
оддел за лап-топ компјутер, повеќе
внатрешни џепови, патент со
заштита од дожд.



ТОРБА ЗА КУПУВАЊЕ

CO 20 ВЕРНА ПОЕНИ



-60%

799,00 Ден

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 1998,00 ден.

Димензии: 43x36x15 цм

Карактеристики:
натрешен преден отворен џеб,
внатрешен џеб со патент, надворешна
торбичка со патент.



РАЧНА ТОРБА со РЕМЕН

CO 20 ВЕРНА ПОЕНИ



-60%

999,00 Ден

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2498,00 ден.

Димензии: 28,5x35x18,5 цм

Карактеристики:
ремен на подесување, заштита на горните
отвори од дожд, оддел за лап-топ компјутер,
внатрешен џеб со патент.